



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-931

Среда, 18 мај 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XVI

Цена на овој број е 30.— дина. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дина., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 228. — Телефони: централа 28-010, 28-417 и 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619.

262.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Во Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55 и 29/57) членот 1 се менува и гласи:

„Селскостопанските производи наменети за извоз подлежат на посебна контрола во поглед на пропишаниот квалитет, начинот на пакувањето, количината, означувањето на амбалажата, транспортните средства и транспортирањето.“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Како селскостопански производи, во смисла на оваа уредба, се подразбираат:

- 1) производите на поделството, градинарството, овоштарството, лозарството и нивните преработки, како и лековитите, ароматичните и украсните растенија;
- 2) добитокот, дивечот и другите животни, нивните делови и производи и нивните преработки;
- 3) производите на рибарството и нивните преработки;
- 4) споредните шумски производи.“

Член 3

Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако за одделни селскостопански производи не се донесени југословенски стандарди, таквите селскостопански производи наменети за извоз мораат да му одговараат на извозниот квалитет, ако е истиот пропишан, и на условите определени во поглед на начинот на пакувањето, количината, означувањето на амбалажата, транспортните средства и транспортирањето (во натамошниот текст: извозниот квалитет).“

Член 4

Членот 4 се брише.

Член 5

Членот 5 се менува и гласи:

„Контролата на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз ја врши Сојузниот пазарен инспекторат.“

Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во согласност со Комитетот за надворешна трговија, ќе го пропише начинот за вршење контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз“

Член 6

Членот 6 се брише.

Член 7

Во членот 7 зборовите: „Стопанските организации, општествените организации и установите со самостојно финансирање“ се заменуваат со зборовите: „Стопанските организации и самостојните установи запишани во надворешнотрговскиот регистар“.

Член 8

Членот 9 се менува и гласи:

„Службата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз ја вршат контролорите на Сојузниот пазарен инспекторат.“

Контролорите можат да бидат постојани или хонорарни службеници на Сојузниот пазарен инспекторат.“

Член 9

Членот 10 се менува и гласи:

„Контролорите вршат на определени подрачја контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз.“

Подрачјата и контролорите што на тие подрачја ќе вршат контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз, ги определува Сојузниот пазарен инспекторат.

При вршењето на контролата на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз контролорот мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото службено својство.

Легитимацијата на контролорите им ја издава Сојузниот пазарен инспекторат.“

Член 10

Членот 11 се менува и гласи:

„За контролори на Сојузниот пазарен инспекторат можат да се определат само лица што располагаат со пропишаната стручна спрема.“

Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, донесува поблиски прописи за стручната спрема и за другите услови што мораат да ги исполнуваат контролорите на Сојузниот пазарен инспекторат.“

Член 11

Чл. 12 и 13 се бришат.

Член 12

Во членот 14 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во согласност со претседателот на Комитетот за надворешна трговија, може да определи контролата на квалитетот на одделни селскостопански производи наменети за извоз да може да се врши и на други места.“

Член 13

Во чланот 15 ставот 2 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Сертификатот на писмено барање од извозникот го издава контролорот што ја извршил контролата на квалитетот на производите.

Во поднесеното барање за издавање сертификат извозникот е должен да го назначи видот, количината и квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз за кои бара сертификат.“

Член 14

По членот 16 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 16а

Ако контролорот со прегледот утврди дека селскостопанските производи наменети за извоз му одговараат на југословенскиот стандард односно на извозниот квалитет, но се од подобар односно полог квалитет од оној што е назначен во писмено поднесеното барање за издавање сертификат, ќе издаде сертификат за квалитетот што тој ќе го утврди.

Член 16б

Сојузниот пазарен инспекторат може покрај контролата што ја вршат контролорите во смисла на оваа уредба, на пограничните станици и на други гранични премини, како и на пристаништата и аеродромите, да организира контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз.

Претседателот на Комитетот за надворешна трговија ќе определува за кои селскостопански производи задолжително ќе се врши посебна контрола и на границата.

Контролата од претходниот став ја врши сојузниот пазарен инспектор за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз.

Член 16в

Ако сојузниот пазарен инспектор при контролата од членот 16б на оваа уредба утврди дека во текот на превозот од местото на натоварот до пограничната станица односно граничниот премин, пристаниште или аеродром настанале промени во квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз за кои е издаден сертификат, така што повеќе да не им одговараат на југословенските стандарди односно на извозниот квалитет, ќе донесе решение за забрана на извозот на тие производи.

Ако сојузниот пазарен инспектор утврди дека контролорот не поставил според членот 16а на оваа уредба, самиот ќе издаде сертификат во смисла на тој член.

Сојузниот пазарен инспектор е должен за забраната на извозот според ставот 1 на овој член и за промената на сертификатот според ставот 2 од овој член по најбрз пат да го извести извозникот.“

Член 15

Во членот 17 ставот 2 се менува и гласи:

„Висоцината на надоместокот за трошоците на прегледот на одделни селскостопански производи (тарифата), како и начинот за плаќање на тој надоместок, ја утврдува сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.“

Член 16

Членот 18 се брише.

Член 17

Насловот на главата: „IV. Надзор над работата на службата за контрола на квалитетот“ се заменува со нов наслов: „IV. Одговорност на контролорот“.

Член 18

Членот 19 се менува и гласи:

„За повреди на одредбите на оваа уредба и на прописите донесени врз основа на неа контролорите хонорарни службеници што вршат контрола

на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз одговараат според прописите што важат за јавните службеници.“

Член 19

Чл. 20 и 21 се бришат.

Член 20

Членот 22 се менува и гласи:

„Со парична казна до 5.000.000 динари ќе се казни за стопански престап:

1) извозникот што ќе отпреми од местото на натоварот, или ќе извезе, или ќе се обиде да извезе без сертификат селскостопански производи за кои се донесени југословенски стандарди односно за кои е пропишан извозен квалитет;

2) стопанската организација што без сертификат ќе прими на превоз селскостопански производи наменети за извоз за кои се донесени југословенски стандарди односно за кои е пропишан извозен квалитет.“

Член 21

Чл. 23 и 24 се бришат.

Член 22

Насловот на главата: „VI. Завршни одредби“ се заменува со нов наслов: „VI. Преодни и завршни одредби“.

Член 23

Членот 25 се менува и гласи:

„Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет ќе ја сообрази организацијата и работата на службата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз кон одредбите на оваа уредба до 1 септември 1960 година.

Прописите донесени врз основа на членот 5 став 1, членот 11 став 2, чл. 13 и 17 став 2 и членот 25 од оваа уредба остануваат во сила до донесувањето на соодветни нови прописи.“

Член 24

Членот 27 се менува и гласи:

„Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет да донесува, по потреба, во согласност со Комитетот за надворешна трговија, поблиски прописи за примена на оваа уредба.“

Член 25

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација да издаде пречистен текст на Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз.

Член 26

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р п. бр 85
26 април 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

263.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ****Член 1**

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/59, 21/59, 28/59, 31/59, 45/59 и

9/60) во делот А, во забелешката, во тар. број 88, по текстот под 2 се додава текст под 3 до 6, кој гласи:

„3) Нормата на данокот на промет според овој тар. број ќе се применува на количините на шеќер добиени од шеќерна репка што за време на редовната кампања ќе се потроши за производство на шеќер при користењето на полниот дневен капацитет на производството.

Како време на редовна кампања се подразбира време од 120 дена од денот на почетокот на производството на шеќер од репка од родот на текушната година. Фабриката за шеќер е должна да му го пријави почетокот на кампањата на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансите најдоцна на 24 часа пред почетокот на кампањата. Ако го пријави подоцна, ќе се смета дека со кампања започнала на денот на пријавувањето.

Како количина на шеќерна репка потрошена во редовна кампања се подразбира количината на репка што се добива со множење на утврдениот полни дневен капацитет на преработката на репка на секоја фабрика на шеќер посебно со 120 дена работа, без оглед на фактичното траење на преработката на таа количина репка.

4) Дневниот капацитет на преработката на репка за секоја фабрика посебно го утврдува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија по предлог од Институтот за шеќер.

Нормата на данокот на промет според овој тар. број ќе се намали на оние количини шеќер што се добиени со преработка на репка при користењето на полниот дневен капацитет над 120 дена, и тоа:

а) за 6 динари по килограм — за шеќерот добиен со преработка на репка првите 10 дена користење на полниот дневен капацитет над траењето на редовната кампања (од 120 до 130 дена);

б) за 13,50 динари по килограм — за шеќерот добиен со преработка на репка за натамошните 10 дена користење на полниот дневен капацитет (од 130 до 140 дена);

в) за 20 динари по килограм — за шеќерот добиен со преработка на репка над 140 дена користење на полниот дневен капацитет на преработката.

Намалувањето на нормата на данокот од претходните точки на оваа забелешка ќе се применува само на прометот на шеќер произведен од шеќерна репка од родот на 1960 година.

5) Намалувањето на нормата на данокот од претходната забелешка може да се применува дури откако ќе се пуштат во промет сите количини на шеќер на чиј промет се плаќа данок по редовната односно по непосредно повисоката норма на данокот.

6) Публики прописи за примена на овој тар. број ќе донесе, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 86

26 април 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

264.

Врз основа на членот 27 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

Секретарот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура Крсте Црвенковски за време на неговата отсутиност од земјата поради службен престој во странство, ќе го заменува Мома Марковиќ, секретар на Сојузниот извршен совет за трудот.

Б. бр. 29

13 мај 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Александар Ранковиќ, с. р.

265.

Врз основа на членот 24 став 2 во врска со членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 22/58 и 25/59) и со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), на предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА ЗА ДАВАЊЕ ВО 1960 ГОДИНА ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

1. Југословенската инвестициона банка може во 1960 година да дава инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд:

1) за инвестиции во обртни средства во областа на индустријата и рударството за кои инвеститорот ќе обезбеди финансирање на основните средства од други извори, надвор од Општиот инвестиционен фонд;

2) за инвестиции во основни и обртни средства во областа на индустријата и рударството, ако со тие инвестиции се зголемува извозот за кој постои особен интерес и ако со нив се постигнува особено поволан девизен ефект;

3) за финансирање на инвестиции со кои се воведува примена на автоматизација, електроника и радиоактивни изотопи, и тоа:

а) за автоматизација на одделни фази и работни места во производствениот процес како и за делумна или потполна автоматизација на целиот производствен процес, која не бара измени на појната опрема;

б) за мерење, контрола, регулација и регистрација во процесот на производството;

в) за работа со радиоактивни изотопи, за заштита од радиоактивни зрачења и за радиохемиски лаборатории во процесот на производството и во контролата.

Југословенската инвестициона банка за инвестициите од претходниот став под 1 ќе одобрува заеми ако тие се во согласност со сојузниот општествен план, давајќи им првенство на програмите, намените и гранките од поголемо значење за извршувањето на текушната стопанска политика, осо-

бено за зголемувањето на производството во оваа и следната година, а под услов инвестицијата да се заврши најдоцна за 18 месеци. Банката притоа ќе води сметка за заинтересираноста и можноста на стопанските организации и политичкотериторијалните единици за финансирање на одделни гранки и намени. Притоа Банката ќе им дава посебно првенство на програмите:

- 1) за кои веќе се расписани конкурси;
- 2) со кои се постигнува исклучително поволен девизен ефект водејќи сметка за регионално разместување на извозот;
- 3) со кои се постигнува отстранување на таканаречените тесни грла во производството;
- 4) со кои се постигнува производство на исклучително дефицитарни артикли.

Во рамките на овие групи Банката ќе им даде првенство на програмите со кои се постигнува поголем рентабилитет и кои обезбедуваат производство во пократок срок.

2. Кон барањето за заем за инвестиции со кои се воведува примена на автоматизација, електроника и радиоактивни изотопи се поднесува упростен елаборат според посебни прописи. Банката може во своето упатство дадено во врска со оваа наредба, да предвиди обврска на заемобарателот пред поднесувањето на елаборатот да поднесе пријава според образецот што ќе го утврди Банката. Врз основа на оваа пријава Банката ја цени оправданоста на воведувањето на примена на автоматизација, електроника и радиоактивни изотопи и дава согласност за поднесување барање за заем.

3. Заемите од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа наредба ќе се даваат со срок за исплата до 5 години и со интерес по норма од најмногу 7% годишно, а заемите од точката 1 став 1 под 3 — со срок за исплата до 10 години и со интерес по норма од 5% годишно.

4. Учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите во основни средства, за инвестициите што се финансираат според точката 1 став 1 под 2 и 3 на оваа наредба не може да биде пониско од 50% од претсметковната вредност на инвестициите. Висоцината на учеството за одделни инвестиции ја пропишува во овие граници управниот одбор на Банката.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-9546/1
25 април 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

266.

Врз основа на членот 24 став 2 во врска со членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59) и со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), на предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВО 1960 ГОДИНА ПРЕКУ ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗРАБОТКАТА НА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ, ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

1. Југословенската инвестициона банка може да дава инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд:

1) за изработка на типска документација за изградба на објекти во поголем број за ист вид производство;

2) за изработка на одделни економско-технички документација за големи објекти на црната и обоената металургија, на хемиската и прехранбената индустрија (изработка на економски и технолошки анализи, претпроекти, инвестициони програми, идејни проекти и сл.).

Заемите од претходниот став ќе се одобруваат само за оние објекти што се од особено значење за стопанството на земјата чие финансирање се предвидува од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

2. Заемите од претходната точка Југословенската инвестициона банка ќе ги дава со срок за исплата до 5 години и со интерес по норма од 4% годишно.

Ако подоцна се одобри заем од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на објект за чија економско-техничка документација е претходно одобрен заем според оваа наредба, заемот даден за изработка на економско-техничка документација му се припојува на заемот за изградба и се враќа под истите услови како и заемот за изградба.

3. Кон барањето за заем од точката 1 од оваа наредба инвеститорите поднесуваат образложение за оправданоста на изработката на економско-техничка документација, односно за оправданоста на инвестиционото вложување во објектот за кој се сака да се изработи економско-техничка документација, со податоци за височината на инвестициите, за сировинската база, пласманот, усогласеноста со потребите на развојот на стопанската гранка и на стопанството на земјата, за капацитетот, технолошкиот процес (краток опис) и рентабилитетот.

4. Ако за намените од точката 1 на оваа наредба нема инвеститор, Југословенската инвестициона банка може сама да договори изработка на економско-техничка документација, со тоа надоместокот да го наплати од инвеститорите што ќе ја користат оваа документација. Износот што ќе го плати инвеститорот влегува во износот на заемот што ќе му биде одобрен на инвеститорот за изградба на односниот објект.

5. Југословенската инвестициона банка ќе ги одобрува инвестиционите заеми за финансирање на научно-истражувачките работи во областа на индустријата и рударството од средствата што за таа цел на Општиот инвестиционен фонд ќе му бидат доделени од други фондови и буџети.

6. Поблиските услови за давање на заемите од точката 1 на оваа наредба ги пропишува Југословенската инвестициона банка, според важечките прописи, а од точката 5 на оваа наредба — фондот односно органот што ги доделува средствата.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-11133/1
25 април 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

267.

Врз основа на членот 16 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 и 45/59), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 48 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59) и точката I под 1 под а) од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работите на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57 и 15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НОРМАТА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ГРЕЖ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СВИЛЕНО ПРЕДИВО

1. Во Наредбата за нормата на интересот на краткорочните кредити одобрени на производителите на греж и на производителите на свилено предиво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/59 и 48/59) во точката I ставот 1 се менува и гласи:

„На кредитите што банките ќе им ги одобрат на производителите на греж (филандите), на задружните деловни сојузи и на другите организации за откуп на домашни сурови кокони и за запаси на домашен греж, како и на производителите на свилено предиво (на фабриките за свила) за откуп на греж од производителите на греж и од задружните деловни сојузи, нормата по која се пресметува интересот не може да биде поголема од 2% годишно.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-4840/2

1 април 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

268.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ШТО МОЖАТ ДА ЈА ФОРМИРААТ СЛОБОДНО ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЈАГЛЕНОТ

1. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот, следните рудници на јаглен-лигнит можат да ги формираат слободно продажните цени на јагленот:

1) Рудникот на лигнит „Раде Вилотијевиќ“, Тавник — Краљево;

2) Иванечко-Ладањски јагленокоп, Иванец.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2857/1

10 мај 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

269.

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58, 23/58 и 14/59), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 7/60, 9/60 и 17/60) во точката I оддел А во гранката 122 — Дрвна индустрија, текстостите на редните броеви 1, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24 и 26 се менуваат и гласат:

1. Режан градежен материјал од игло-лисници	— — — — —	1,00
8. Лесонит-плочи	— — — — —	1,40
11. Намештај	— — — — —	1,60
12. Градежна столарија, столарски производи и коларски изработки	— — — — —	1,50
15. Производи на домашна ракотворба	— — — — —	1,80
16. Детски играчки	— — — — —	1,80
17. Училиштен прибор	— — — — —	1,80
18. Моливи	— — — — —	1,80
19. Алат од дрво	— — — — —	1,60
24. Кибрити	— — — — —	1,80
26. Катран	— — — — —	1,50“.

2. Во точката I оддел А во гранката 124 — Текстилна индустрија, по редниот број 41 се додаваат текстостите на новите редни броеви 42 и 43, кои гласат:

„42. Цел-влакно	— — — — —	1,50
43. Предиво од вештачка свила-рајон	— — — — —	1,50“.

3. Во точката I оддел А во гранката 211 — Поделелство, текстот на редниот број 11 се менува и гласи:

„11. Грав	— — — — —	1,00“.
-----------	-----------	--------

4. Во точката I оддел А во гранката 313 — Експлоатација на шуми, текстостите на редните броеви 1, 4 и 21 се менуваат и гласат:

„1. Огривно дрво од лисјари, освен даб	— — — — —	1,00
4. Целулозно дрво од другите лисјари	— — — — —	1,00
21. Шумски семкиња, садници и резници на шумски дрвја	— — — — —	1,30“.

5. Во точката I оддел Б во гранката 124 — Текстилна индустрија, текстостите на редните броеви 36, 37 и 38 се менуваат и гласат:

„36. Вештачки и синтетички влакна:		
а) цел-влакна	— — — — —	1,50
б) друго	— — — — —	1,00
37. Камцуг од вештачки и синтетички влакна:		
а) од вештачки влакна	— — — — —	1,50
б) од синтетички влакна	— — — — —	1,00
38. Предиво од вештачки и синтетички влакна:		
а) целулозно	— — — — —	1,50
б) рајон — вештачка овила	— — — — —	1,50
в) синтетичко предиво	— — — — —	1,00“.

6. Оваа наредба ќе се применува, и тоа:

1) одредбите на точката 1 (освен текстот под редниот број 1) и одредбите на точката 4 — на работите на извоз што ќе се склучат од 1 јули 1960 година;

2) одредбите на точ. 2 и 5 — на работите по кои извозот односно увозот е извршен од 30 март 1960 година, како ден на влегувањето во сила на Уредбата за измени на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/60) и на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за цел-влакно и вештачка свила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/60), како и на работите на извоз односно увоз што ќе се извршат по влегувањето во сила на оваа наредба;

3) одредбата на точката 1 текст под редниот број 1 и одредбата на точката 3 — на работите на извоз склучени од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 1754
6 мај 1960 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Комитетот
за надворешна трговија,
Државен потсекретар,
Руди Колак, с. р.

270.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 5 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59 и 52/59), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за посебните услови за извоз на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59) во точката 1 под а), од гранката 125 (Индустрија на кожи и обувки), на крајот од текстот се брише точката и запирката и се додава нова алинеја, која гласи:

„телешка преработена кожа“;

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 1740
6 мај 1960 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Комитетот
за надворешна трговија
Државен потсекретар,
Руди Колак, с. р.

271.

Врз основа на точ. 4, 6 и 8 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 28/58 и 39/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Списокот на производите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените, кој е составен дел од Упатството за спроведување на

Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 30/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 11/60 и 15/60), во гранката 125 текстот на точката 4 се менува и гласи:

„4) Сите видови постава, освен поставата од свињска кожа“.

2. Во гранката 125 текстот на точката 5 се брише.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3870/1
10 мај 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

272.

Врз основа на членот 86 од Уредбата за извршување на Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/58 и 26/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 8 И 8а ОД УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Правата установени со одредбите на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори (во натамошниот текст: Уредбата за извршување на Законот) ќе им се определуваат на начинот пропишан со ова упатство на лицата на кои за кој и да е период до преземањето на обврските им е признаено и со решение утврдено правото на пензија односно рента по основот на несреќа при работата, истоштеност, старост или смрт од носителите на социјално осигурување во:

1) Народна Република Унгарија (Спогодба меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Унгарија од 29 мај 1956 година за регулирање на нерешените финансиски и стопански прашања и Конвенција меѓу Владата на Федеративна Народна Република Југославија и Владата на Народна Република Унгарија за уредување на прашањата на социјалното осигурување на нивните државјани од 7 октомври 1957 година, што е влезена во сила на 1 јули 1958 година);

2) Сојузна Република Германија (Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Сојузна Република Германија од 10 март 1956 година за регулирање на некои побарувања од социјалното осигурување, што е влезен во сила на 29 ноември 1958 година);

3) Народна Република Бугарија (Конвенција за социјално осигурување меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Бугарија од 18 декември 1957 година, што е влезена во сила на 1 септември 1958 година).

2. Како ден на преземање на обврските во смисла на одредбите од ова упатство, а заради примена на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на Законот се зема:

1) 29 мај 1956 година — за побарувањата настанати во Народна Република Унгарија;

2) 1 јануари 1956 година — за побарувањата настанати во Сојузна Република Германија;

3) 31 декември 1957 година — за побарувањата настанати во Народна Република Бугарија;

3. Правата установени со одредбите на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на Законот им се признаваат на југословенски државјани што на денот на преземањето на обврските (точка 2) имале живеалиште на територијата на Југославија.

4. На југословенските државјани на кои со Уредбата за извршување на Законот им се установени определени права по основот на правата признаени од странски носител на социјално осигурување (точка 1), им се признаваат и определуваат правата според Уредбата за извршување на Законот во зависност од периодот на кој се однесува нивното побарување спрема странскиот носител на социјално осигурување, и тоа:

1) за периодот до 15 мај 1945 година;

2) за периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските (точка 2);

3) за периодот по преземањето на обврските.

II. НАДОМЕСТОЦИ ЗА НЕИСПЛАТЕНИ РАТИ НА СТРАНСКА ПЕНЗИЈА ИЛИ РЕНТА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 15 МАЈ 1945 ГОДИНА

5. За периодот до 15 мај 1945 година се признава само надоместок за пристигнатите а неисплатени рати на пензија односно рента признаена од странски носител на социјално осигурување, кој се пресметува на начинот определен во членот 8 став 1 точка 1 односно во членот 8а точка 1 од Уредбата за извршување на Законот. Правото на овој надоместок се утврдува без испитување дали се исполнети условите за здобивање со соодветно право според југословенските прописи.

III. НАДОМЕСТОЦИ ЗА НЕИСПЛАТЕНИ РАТИ НА СТРАНСКА ПЕНЗИЈА ИЛИ РЕНТА ЗА ПЕРИОДОТ ПО 15 МАЈ 1945 ГОДИНА ДО ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ

1. Услови за давање надоместок

6. Заради утврдување на правата што според Уредбата за извршување на Законот припаѓаат за периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските, се испитува за секој одделен случај дали се исполнети или не се исполнети условите за здобивање со правото на пензија или инвалиднина според југословенските прописи за социјалното осигурување. Ова се утврдува според југословенските прописи за социјалното осигурување што биле во сила на оној ден од кој странскиот носител на социјално осигурување го признал правото на пензија односно рента (кога и да било пред денот со кој е извршено преземањето на обврските).

Спрема тоа дали се исполнети или не се исполнети условите за здобивање со соодветни права според југословенските прописи за социјалното осигурување, се определуваат правата што припаѓаат за периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските, и тоа:

1) ако се исполнети условите за здобивање со соодветни права според југословенските прописи, се определуваат надоместоци, и тоа:

а) во височина на пензијата или инвалиднината — ако е месечниот износ на тие давања поголем од месечниот износ на неисплатените рати на пензијата односно рентата признаена од странскиот носител на социјално осигурување (член 8 став 1 точка 2 став 2 и член 8а точка 2 став 2 на Уредбата за извршување на Законот);

б) во височина на пензијата или инвалиднината и посебно за разликата — ако е месечниот износ на пензијата односно инвалиднината според југословенските прописи помал од месечниот износ на неисплатените рати на пензијата односно рентата признаена од странскиот носител на социјал-

но осигурување (член 8 став 1 точка 2 став 1 и член 8а точка 2 став 1 на Уредбата за извршување на Законот);

2) ако не се исполнети условите за здобивање со соодветни права според југословенските прописи, се определува само надоместок (член 8 став 1 точка 3 под а) и б) и член 8а точка 3 под а) и б) на Уредбата за извршување на Законот).

Условите за здобивање со соодветно право според југословенските прописи што биле во сила на оној ден од кој е признаено правото на странска пензија односно рента се исполнети, и тоа:

1) за старосна пензија — ако се исполнети условите на пензискиот стаж и на годините на возраста;

2) за инвалидска пензија — ако е исполнет условот на минималниот стаж, односно на минималниот стаж со оглед на годините на возраста во моментот на настапувањето на инвалидност, како и условот на соодветниот степен на намалувањето на способноста за работа, со тоа што когадоде правото на странска рента е признаено по основот на истостепеност (инвалидитет) се зема дека постои степен на неспособност потребен за здобивање со правото на инвалидска пензија според југословенските прописи;

3) за фамилијарна пензија — ако лицето од кое фамилијата го изведува правото на пензија наполнило потребен пензиски стаж, а членовите на фамилијата ги исполнуваат условите во поглед на степенот на роднинството, на годините на возраста или неспособноста за работа, односно другите услови за здобивање со правото на фамилијарна пензија;

4) за постојана инвалиднина — ако е странската рента за случај на несреќа при работата признаена по основот на намалување на способноста над 33 и 1/3%, со тоа што несреќниот случај за кој е признаена странската рента, се смета како несреќа при работата во смисла на југословенските прописи за социјалното осигурување.

2. Давање надоместок кога се исполнети условите за здобивање со права според југословенските прописи

7. Заради определување на височината на пензијата односно инвалиднината во случаите од точката 6 став 2 под 1 на ова упатство, пензискиот основ се утврдува во секој случај, без оглед кога е признаено правото на странска пензија односно рента во времето до преземањето на обврските, според чл. 9 и 10 на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), со распоредување во пензиски разред според признаената стручна спрема и пензискиот стаж утврден од странскиот носител на социјално осигурување, а без примена на одредбите од членот 9 став 4 и членот 10 став 2 на таа уредба, не земајќи ја предвид, при определувањето на пензискиот разред, и заработката односно платата остварена во странство. Од така утврдениот пензиски основ се определува височината на соодветната пензија односно инвалиднина, и тоа:

1) на инвалидската односно старосната пензија во соодветен процент според видот на пензијата и пензискиот стаж, според одредбите на чл. 47 и 58 на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50);

2) на фамилијарната пензија — во проценти, според чл. 73 и 74 на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, според бројот на членовите на фамилијата на кои им припаѓа правото на фамилијарна пензија за времето за кое пристигнатите рати на странска фамилијарна пензија не се исплатени, применувајќи ги во поглед на условите за здобивање со правото на фамилијарна пензија југословенските прописи за социјалното осигурување што биле во сила оној ден од кој е признаено правото на странска фамилијарна пензија, а во

поглед на траењето односно престанокот на правото на фамилијарна пензија за одделни членови на фамилијата — одредбите на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии;

3) на постојаната инвалиднина — во оној процент од инвалидската пензија што му одговара на процентот на намалувањето на способноста за работа, кога е од странскиот носител на социјално осигурување признаено правото на рента за случај на несреќа при работата, а за намалување на работната способност од 33 и 1/3% до 75%.

Надоместокот за разликата што припаѓа во случаите од точката 6 став 2 под 1 под б) на ова упатство се утврдува врз основа на споредувањето на износот на пензијата односно инвалиднината определена според ставот 1 на оваа точка и износот на странската пензија односно рента пресметана во динари според курсевите што ќе ги определи комисијата од членот 12 на Уредбата за извршување на Законот, врз основа на податоците прибавени од Народната банка. Разликата меѓу така пресметаниот месечен износ на странската пензија односно рента и месечниот износ на пензијата односно инвалиднината определена според југословенските прописи претставува месечен износ на надоместокот што припаѓа покрај надоместокот во височината на пензијата или инвалиднината определена според југословенските прописи за пристигнатите, а неисплатени рати на странска пензија односно рента во периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските.

3. Давање надоместок кога не се исполнети услови за здобивање со права според југословенските прописи

8. Надоместокот што припаѓа кога е од странски носител на социјално осигурување признаено правото на пензија односно рента, а според југословенските прописи за социјалното осигурување не се исполнети условите за здобивање со соодветно право (точка 6 став 2 под 2, во врска со ставот 3 на истата точка), се определува во износот на соодветната пензија, кој се пресметува според минималниот стаж пропишан за здобивање со соодветен вид пензија (од 5 односно 10 години — за инвалидска, од 15 години — за старосна, од 5 години — за фамилијарна), земајќи го овој стаж за распоредување во пензиски разред според чл. 9 и 10 на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините, како и за определување на пензискиот процент според чл. 47 и 58 на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии со примена на чл. 71 до 74 на тој закон — кога е во прашање надоместок за странска фамилијарна пензија или рента. Овој надоместок припаѓа како постојан месечен надоместок, а се исплатува наместо пристигнатите а неисплатени месечни рати на странска пензија односно рента во периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските, но најдоцна до престанокот на правото според странските прописи или до здобивањето со соодветно право според југословенските прописи во смисла на точката 10 на ова упатство (член 8 став 1 точка 3 и член 8а точка 3 на Уредбата за извршување на Законот).

Кога е правото на странска рента признаено поради несреќа при работата, а за намалување на работната способност до 33 и 1/3%, сметајќи го и процентот на намалувањето на работната способност помал од 20% како 20%, надоместокот се определува во износот што ѝ одговара на еднакратна инвалиднина според членот 6 став 1 на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините. Овој надоместок припаѓа и се исплатува како еднакратен надоместок наместо сите пристигнати, а неисплатени месечни рати на странска рента во периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските.

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ

9. На лицата што ги исполнуваат условите за здобивање со соодветно право според југословенските прописи во смисла на точката 6 ст. 2 и 3 на ова упатство, надоместокот определен според точката 7 став 1 на ова упатство им припаѓа во височина на пензијата односно постојаната инвалиднина по пребивањето на меѓусебните обврски како пензија односно инвалиднина според југословенските прописи. Во поглед на натамошното уживање односно користење и губење на вака определените права, во поглед на здобивањето, користењето и губењето на правото на фамилијарна пензија по смртта на уживателот на вака определените права по преземањето на обврските, како и во поглед на здобивањето односно исплатата на дополнителните примања на кои им е основ правото на пензија односно инвалиднина, се применуваат во сè одредбите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините, и тоа во поглед на правата на старосна и фамилијарна пензија — до 31 декември 1957 година, а во поглед на правата на инвалидска пензија и инвалиднина — до 31 декември 1958 година. По почетокот на применувањето на Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59) односно Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/58 и 27/59), пензиите и инвалиднините што постојат на денот на почетокот на применувањето на овие закони се преведуваат според одредбите на тие закони, и во поглед на сè друго се третираат како и другите преведени пензии. Ако според одредбите на Законот за инвалидското осигурување наместо да се преведе постојното право на инвалидска пензија според тој закон треба да се определат соодветни други права, како основ за определување на материјалното обезбедување односно привремениот надоместок и надоместокот поради помала плата на друга работа се зема износот што се добива кога просечниот пензиски основ на оној осигуренички разред што му одговара на пензискиот разред според кој е определена инвалидската пензија или инвалиднината во смисла на точката 7 став 1 на ова упатство ќе се помножи со 100 и ќе се подели со процентот со кој се пресметува пензискиот основ на истиот осигуренички разред според табелата од членот 62 на Законот за пензиското осигурување.

10. На лицата што не ги исполнуваат условите за здобивање со соодветно право според југословенските прописи во смисла на точката 6 став 2 во врска со ставот 3 од истата точка на ова упатство, им се исплатува надоместокот определен според точката 8 став 1 на ова упатство и по денот на преземањето на обврските, ако правото на надоместок не престанало до тој ден во смисла на точката 8 став 1 на ова упатство. Овој надоместок се исплатува во височината определена според точката 8 став 1 на ова упатство за сето време додека според странските прописи трае правото на пензија односно рента признаена од странски носител на социјално осигурување. Правото на овој надоместок престанува ако уживателот на надоместокот подоцна според југословенските прописи се здобие со правото на пензија (старосна односно лична, инвалидска или фамилијарна) или со правото на инвалиднина според прописите што биле во сила до 31 декември 1958 година, освен еднакратна инвалиднина, или со правото на професионална рехабилитација односно со правото на запослување според Законот за инвалидското осигурување.

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

11. Решение за определување на надоместокот за периодот до 15 мај 1945 година (точка 5), надоместокот за разликата меѓу странската пензија односно рента и соодветното право според југословен-

ските прописи (точка 7 став 2) и надоместокот кога не се исполнети условите за здобивање со соодветно право според југословенските прописи (точ. 8 и 10) донесува, по барање на странката, комисијата од членот 12 на Уредбата за извршување на Законот. Ова решение комисијата го донесува врз основа на пресметувањето на износот на надоместокот што го врши Сојузниот завод за социјално осигурување (член 9 на Уредбата за извршување на Законот), а налогот за исплата го издава Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство.

Решението за утврдување дека се исполнети или дека не се исполнети условите за здобивање со правото на пензија или инвалиднина според југословенските прописи (точка 6) и за определување на надоместокот во височина на пензијата или инвалиднината кога се исполнети условите (точка 7 став 1), како и на правата што припаѓаат по преземањето на обврските (точка 9), го донесува околинскиот завод за социјално осигурување месно надлежен во смисла на чл. 158 до 160 на Законот за пензиското осигурување. Исплатата по овие решенија ја врши околинскиот завод за социјално осигурување.

За признавањето и определувањето на правата решаваат органите од претходните ставови на оваа точка врз основа на доказите за признавањето на правото на пензија односно рента од странски носител на социјално осигурување и на податоците за тоа за кое време на уживателот на правото не му биле исплатени ратите на странска пензија односно рента што пристигнале до преземањето на обврските, а комисијата — и врз основа на решението од заводот за социјално осигурување (став 2), кога решава за надоместоците што припаѓаат за периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските (точка 7 став 2 и точка 8).

12. Правата установени со Уредбата за извршување на Законот се обезбедуваат како надоместок за признаените права, и тоа за пристигнатите, а неисплатени рати од странски носители на социјално осигурување, и можат за времето изминато до преземањето на обврските да се остваруваат само додека правото на пензија односно рента траело според странските прописи. Со престанокот на правото според странските прописи пред денот на преземањето на обврските, престанува и правото признаено врз основа на Уредбата за извршување на Законот. Ако правото на странска пензија односно рента траело до денот на преземањето на обврските, подоцнежниот престанок на тоа право според странските прописи повлекува престанок на правото признаено врз основа на Уредбата за извршување на Законот само кога е во прашање надоместок кој според членот 8 став 1 точка 3 и членот 8а точка 3 на Уредбата за извршување на Законот се исплатува кога не биле исполнети условите за здобивање со соодветно право според југословенските прописи (точка 10).

13. Пензијата што се дава како надоместок во периодот до преземањето на обврските (точка 7 став 1) се определува во височина на законската пензија, односно инвалиднината — во височина на соодветниот дел на законската пензија, без дополнителните примања што под определени услови се исплатувани со законската пензија (разлика до минималната пензија, заштитен додаток, привремен додаток), како и без еднократните додатоци исплатени покрај месечните исплати на пензијата односно инвалиднината.

14. На лицата на кои им припаѓа некое од правата установени со Уредбата за извршување на Законот, а кои на име на здобиеното право на пензија или рента од носителот на социјално осигурување од точката 1 на ова упатство примале според југословенските прописи определени давања како аконтации, исплатените износи на име на овие аконтации ќе се пресметаат со износите што им припаѓаат врз основа на правото установено со

Уредбата за извршување на Законот, и тоа во прв ред со износите на примањата според точката 7 став 1 и според точката 9 на ова упатство, па ако вкупниот износ на тие примања е помал од вкупниот износ на исплатените аконтации или не постои право на тоа примање, ќе се пресметаат и со вкупните износи на надоместоците според точ. 5 и 7 став 2 и точ. 8 и 10 на ова упатство. По вака извршеното пресметување се исплатува разликата што ќе преостане од вкупниот износ на примањата што припаѓаат по основот на Уредбата за извршување на Законот.

15. Кога правото на надоместок според Уредбата за извршување на Законот им припаѓа на лица што се здобиле и го оствариле правото на пензија или инвалиднина според југословенските прописи независно од Уредбата за извршување на Законот, и тоа право го уживале во периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на меѓусебните обврски, им се определуваат и на нив сите права што им припаѓаат според таа уредба. Од вака определените права се исплатува во целина надоместокот за периодот до 15 мај 1945 година (точка 5), надоместокот за разликата од точката 7 став 2 на ова упатство и надоместокот од точката 8 на ова упатство до здобиеното со правото на пензија или инвалиднина според југословенските прописи. Надоместокот во височина на пензијата или инвалиднината (точка 7 став 1) што припаѓа за периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на обврските се исплатува во целина само ако во пензискиот стаж за здобивање односно за определување на правото според југословенските прописи (независно од Уредбата за извршување на Законот) не е засметано и времето поминато во работен однос во странство што е признаено за здобивање со странска пензија односно рента. Во противно, овој надоместок се пресметува со ратите на пензијата односно инвалиднината исплатени во тој период по основот на правото здобиено според југословенските прописи, и се исплатува само разликата, ако вкупниот износ што припаѓа на име надоместок е поголем.

За времето од преземањето на обврските па натаму лицата од претходниот став можат да уживаат само едно право, и тоа по сопствен избор — право на пензија односно инвалиднина определена според Уредбата за извршување на Законот (точка 9 на ова упатство), или право на пензија односно инвалиднина здобиена според југословенските прописи независно од Уредбата за извршување на Законот. Ако биде избрано право што припаѓа според Уредбата за извршување на Законот, износите исплатени на име пензија односно инвалиднина по преземањето на обврските, ќе се пресметаат и ќе се одбијат од износите што треба да се исплатат на име новото право определено во смисла на точката 9 на ова упатство.

16. Времето поминато во пензиско осигурување во земјите наведени во точката 1 на ова упатство до преземањето на обврските, се смета во пензискиот стаж за здобивање и определување на правото според југословенските прописи, и тоа во целина онака како го признал тоа време странскиот носител на социјално осигурување што го признал правото на пензија или рента, односно носителот на осигурувањето кај кој е регистрирано времето на пензиското осигурување — ако правото на странска пензија или рента не е здобиено или остварено.

При утврдувањето дали се исполнети условите за здобивање со правото на пензија или инвалиднина според соодветните југословенски прописи за социјалното осигурување, заради определување на правата што припаѓаат според Уредбата за извршување на Законот (точка 6 на ова упатство), во потребниот пензиски стаж се сметаат периодите на пензиско осигурување од претходниот став, како и времето пред тоа во Југославија поминато што се смета во пензискиот стаж според соодветниот југословенски пропис што бил во сила оној ден од кој

странскиот носител го признал правото на пензија односно рента.

За здобивање и за определување на правата од пензиското или инвалидското осигурување според Законот за пензиското осигурување односно според Законот за инвалидското осигурување, независно од Уредбата за извршување на Законот, периодите на пензиско осигурување од ставот 1 на оваа точка се сметаат како периоди на работен стаж, со тоа што во случаите на применување на членот 242 на Законот за пензиското осигурување овие периоди се земаат како периоди на работа во Југославија.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

17. При утврдувањето дали се исполнети условите за здобивање со правото на пензија односно рента според југословенските прописи (точка 6) што биле во сила пред влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии од 1950 година, периодите на пензиско осигурување во странство од точката 16 став 1 на ова упатство се сметаат како периоди на пензиско осигурување и ако се наполнети пред почетокот на спроведувањето на осигурувањето за случај на истоштеност, старост и смрт според југословенските прописи (1 септември 1937 година).

18. Одредбите за сроковите за поднесување на барања за определување на надоместокот во смисла на членот 12 од Уредбата за спроведување на Законот, не се применуваат при определувањето на правото на надоместок за побарувањата по основот на социјално осигурување според таа уредба.

19. Под изразот: „југословенски прописи за социјалното осигурување“, во смисла на ова упатство, се подразбираат и југословенските прописи со кои е регулирано правото на пензија на државните и другите јавни службеници.

Под изразот: „право на пензија или инвалиднина според југословенските прописи за социјалното осигурување“, во смисла на ова упатство, се подразбира и правото на рента за случај на истоштеност, старост и смрт односно правото на посмртна поткрепа на вдовица и роднини, како и правото на рента за случај на несреќа при работата, според соодветните југословенски прописи.

20. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 782
14 април 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Моме Марковиќ, с. р.

273.

Врз основа на членот 4 став 4 точка 1 под а) од Законот за превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/57 и 48/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Генералната дирекција на Југословенските железници донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници, Дел 1 — Опште тарифске одредбе, која важи од 1 август 1958 година, отпечатена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, која е составен дел од Решението за измени и дополненија на Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските

железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58), се вршат следните измени и дополненија:

1) во Садржајот и во чл. 11, 13 и 22 бројот: „0,75“ се брише;

2) во Прилогот I, во Списак највећих допуштених притисака по осовини, редниот број 38 се брише.

2. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници, Дел 2 — Опште одредбе о рачунању возарине, која важи од 1 август 1958 година, отпечатена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, која е составен дел од Решението за измени и дополненија на Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58), се вршат следните измени и дополненија:

1) во членот 11 точка 2 по зборовите: „—оквири (рамови), па и растављени“ се додаваат, како нов ред, зборовите: „—палете (палете, бокспалете и сл.)“;

2) во Садржајот и во чл. 13 и 14 бројот: „0,75“ се брише.

3. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници, Дел 4 — Класификација робе, која важи од 1 јануари 1960 година, отпечатена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, која е составен дел од Решението за пропишување нови тарифи за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59), се вршат следните измени и дополненија:

1) во поз. 0201 во првиот ред по зборот: „врсте“ точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „осим бекона“;

2) во поз. 0801 по зборот: „кајсије“ се додаваат зборовите: „кажи (јапанска јабука)“;

3) во поз. 1223 во третиот ред по зборот: „семена“ се додава зборот: „бундевиног“;

4) во поз. 2009 на крајот се додава нов став, кој гласи:

„Пошиљалац мора у товарни лист уписати изјаву: „Пошиљка се неће употребити за производњу алкохолних пића.““;

5) во поз. 2515 во првиот ред по зборот: „сиров“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „(глина за производњу бентонита)“;

6) во поз. 3106 во првиот ред по зборот: „компримирани“ се бришат две точки и се додаваат зборовите: „па и течни“;

7) во поз. 3118 „Креозот“ бројот на тарифскиот разред: „6“ се заменува со бројот: „1“;

8) во поз. 3905 по зборовите: „у тетиви лука“ се додаваат зборовите: „све, па и парено или импрегнирано“;

9) во поз. 3910 по зборовите: „у дебљини до 25 мм“ се додава нов став, кој гласи: „Пошиљка мора бити упућена на адресу некоег рудника у земљи“;

10) во поз. 3911 во деветтиот ред по зборот: „цепано“ запирката се заменува со точка. Во десеттиот ред во реченицата: „све у дужини до 1,20 м“ буквата „с“ (мала) се заменува со буквата „С“ (голема);

11) во поз. 3925 во петтиот ред по зборот: „метала“ се додава запирка;

12) во поз. 4706 по зборот: „жоприве“ се додава запирка и зборовите: „сисалска влакна и остала биљна влакна на другим местима ненаведена“;

13) во поз. 5103 по зборот: „остало“ се додава запирка и зборовите: „грубо отесано (грубо обрађено)“;

14) во поз. 5116 и 5117 во вториот ред по зборот: „необрађено“ се додава запирка;

15) во поз. 5502 по зборот: „буске“ точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „отпаци лима, плоча и жице“;

16) во поз. 5601 реченицата: „у товарни лист мора се уписати сврха употребе „За градњу (одржавање) горњег строја пруге.“ се брише;

17) во поз. 5611 во 26 ред и во поз. 6403 во 4 ред зборот: „справе“ се заменува со зборот: „алатке“;

18) во поз. 7505 по зборовите: „оквири (рамови), па и растављени,” се додаваат, како нов ред, зборовите: „палете (палете, бокспалете и сл.)”.

4. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници, Дел 6 — Изузетне тарифе, која важи од 1 јануари 1960 година, отпечатена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, која е составен дел од Решението за пропишување нови тарифи за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/59), се вршат следните измени и дополненија:

1) во Уводне одредбе, во точката 4, во првиот ред по бројот: „6” се додаваат зборовите: „и члана 14 тачка 2”;

2) во Уводне одредбе се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Кад у једну исту позицију к. р. спадају више предмета, а возарина се рачуна по одредбама ове тарифе само за један, или само за неке од нив, онда се тај одреден предмет или неки од нив набрајају поименце, а позиција к. р. се не наводи. Или се речима: „из поз. к. р. и то.” назначује предмет, или више нив, који спадају у односну позицију ове тарифе.

Ако је код неких предмета наведена и позиција у коју они спадају према к. р. речима: „поз. к. р.”, тада важе односни возарински ставови према овој тарифи за све предмете који спадају у наведену позицију к. р.”.

Досегашната точка 6 станува точка 7;

3) во поз. 004 во точката 2 по зборот: „јабукe,” се додаваат зборовите: „каки (јапанска јабукa);”;

4) поз. 006 се брише целата;

5) во поз. 010 во точката 1 по зборот: „Сено” се додаваат зборовите: „и остали предмети”, а точката 2 од оваа позиција се брише целата;

6) во поз. 021 насловот се менува и гласи:

„Стакло амбалажно, ново: тегле и боце (флаше) из поз. 5307 к. р.”;

7) во поз. 023 во првиот ред зборот: „плава,” се брише;

8) во поз. 103 во точката 2 по зборот: „јабукe,” се додаваат зборовите: „каки (јапанска јабукa).”.

5. Ова решение влегува во сила по истекот на 15 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

ГДЈЖ бр. 1970

4 мај 1960 година

Белград

Генерална дирекција на Југословенските железници

Генерален директор,
Војин Николиќ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Петар Стошиќ, с. р.

274.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Здружението на друмскиот сообраќај на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник важат за службениците на Здружението на друмскиот сообраќај на Југославија (во натамошниот текст: Здружението).

Службеници на Здружението, во смисла на овој правилник, се лица што во администрацијата на

Здружението вршат стручни, сметководствени или канцелариски работи.

Ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку, одредбите од овој правилник важат и за помошните службеници и техничкиот персонал (работниците) за послени во администрацијата на Здружението.

Член 2

Одредбите на делот I и другите соодветни одредби на Законот за јавните службеници се применуваат и на службениците на Здружението на начинот пропишан со овој правилник.

Општите одредби (делот I) на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/57, 26/58 и 1/59), што според членот 15 на тој закон се однесуваат на сите лица во работен однос, важат и за службениците на Здружението, ако со Законот за јавните службеници не е определено поинаку.

II. Систематизација на службеничките места

Член 3

Здружението има систематизација на службеничките места.

Со систематизацијата на службеничките места се определуваат службеничките места според утврдената организација и задачи на Здружението.

Со актот за систематизацијата на службеничките места се утврдуваат звањата и другите услови на стручноста потребни за одделни работни места.

Назначувања и унапредувања на службеници во Здружението можат да се вршат само на работните места утврдени со систематизацијата.

Систематизацијата на службеничките места во Здружението ја утврдува управниот одбор на Здружението.

III. Звања и плати

Член 4

Звањата и платите на службениците на Здружението им се определуваат според одредбите од Законот за јавните службеници и другите прописи што важат за службениците на органите на државната управа.

Платата на техничкиот персонал и на помошните службеници на Здружението се определува според Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59).

Член 5

На секретарот на Здружението му се определува основна плата според звањето и годините на службата, според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа.

По исклучок од одредбата на претходниот став, управниот одбор на Здружението може положајот на секретар на Здружението да го распореди до III платен разред, а положајот на секретар на секција за народна република да го распореди до V платен разред.

На службеник на положајот секретар на Здружението, односно на секретар на секција за народна република, што според одредбата на претходниот став се распоредени во платен разред, им припаѓа основна плата според положајот, независно од звањето, ако е тоа поповолно за нив.

Решенијата од претходниот став ги донесува претседателот на Здружението.

Член 6

Положајна плата имаат сите службеници на Здружението кои се распоредуваат во платни разреди.

Височината на положајната плата се определува до износите утврдени со овој правилник.

Положајната плата на секретарот на Здружението се утврдува до 18.000 динари месечно.

Положајната плата на секретар на секција за народна република се утврдува до 17.000 динари месечно.

Положајната плата на службениците на другите положаи односно работни места во Здружението изнесува, и тоа:

	До динари месечно
1) За раководното место што му одговара на положајот началник на определени одделенија — — — — —	17.000
2) За раководното место што му одговара на положајот началник на други одделенија — — — — —	15.000
3) За раководното место што му одговара на положајот шеф на самостоен стручен одсек — — — — —	14.000
4) За работното место на самостоен советник за кое со систематизацијата е определено како најниско — звањето советник — — — — —	15.000
5) За работното место на советник за кое со систематизацијата е определено како најниско — звањето советник — — — — —	12.000
6) За работното место на референт — — — — —	10.000

Член 7

Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

	Динари
1) на приправник за звање од четврта група — — — — —	1.000
2) на приправник за звање од трета група — — — — —	2.000
3) на приправник за звање од втора група — — — — —	3.000
4) на приправник за звање од прва група — — — — —	4.000

Член 8

Положајната плата на службениците во звањето сметковен референт што работат исклучиво на сметководствени работи, може да се утврди до износот од 6.000 динари месечно, според степенот на самостојноста на работата на работното место на сметководствената служба.

Член 9

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски и стенографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што износот на месечната положнајна плата на дактилограф од Ia класа да не може да биде поголем од 4.000 динари, на стенограф — од 5.000 динари, а на дебетен стенограф — од 9.000 динари.

Член 10

Положајната плата за секој положај и за секое работно место во Здружението ја определува до износите од чл. 6, 7 и 8 на овој правилник управниот одбор на Здружението по предлог од секретарот на Здружението.

Решението за положајните плати за службениците на Здружението го издава секретарот на Здружението.

IV. Назначување на службеници

Член 11

Службеничките места во Здружението се пополнуваат врз основа на конкурс.

Конкурсот не е задолжителен за назначување на технички персонал.

Член 12

Конкурсот за пополнување на службеничките места во Здружението го спроведува според одредбите на Законот за јавните службеници конкурсната комисија, што ја формира, на време од една година, управниот одбор на Здружението.

Член 13

Решението за избирање и разрешување на секретарот на Здружението го издава претседателот на Здружението.

Управниот одбор на Здружението решава за другите службенички односи на секретарот на Здружението, а решение за тоа издава претседателот на Здружението.

Член 14

Службениците на раководните места во Здружението ги назначува и ги разрешува управниот одбор на Здружението.

Решенијата за назначување и разрешување на службениците од претходниот став ги издава секретарот на Здружението.

Другите службеници на Здружението ги назначува и донесува решенија за нивните службенички односи секретарот на Здружението.

Член 15

Свечената изјава од членот 47 став 1 на Законот за јавните службеници ја дава секретарот на Здружението пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Службениците на Здружението ја даваат свечената изјава од претходниот став пред секретарот на Здружението.

Член 16

Здружението може да запосли хонорарни службеници под условите од Законот за јавните службеници.

Со хонорарните службеници склучува договор секретарот на Здружението.

V. Стручно образование на службениците

Член 17

Здружението може само по исклучок да назначува приправници, и тоа за одделни звања.

Здружението може да се спогоди со стопански организации и установи да помине приправникот дел на приправничкиот стаж во тие организации и установи. Времето поминато на приправнички стаж во тие организации и установи се признава како служба во Здружението.

Во сè друго за приправниците важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници и од другите прописи за приправниците на органите на државната управа.

Член 18

За службениците на Здружението важат во сè соодветните одредби од Законот за јавните службеници за стручното образование на службениците на органите на државната управа во текот на службата.

Здружението може да организира семинари и курсеви за стручно образование на службениците на Здружението. Во спогодба со органите на државната управа, со самостојните установи, центрите за образование на кадрите и со другите организации, Здружението може своите службеници да ги упатува на семинари и курсеви што тие органи, установи и организации ги организираат со цел за стручно образование на кадрите.

VI. Напредување и оценување на службениците

Член 19

За напредување на службениците на Здружението важат во сè одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Член 20

Службениците на Здружението се оценуваат според одредбите на Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Секретарот на Здружението не се оценува.

Службениците на Здружението ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор на Здружението. Управниот одбор на Здружението определува и претседател на комисијата. Секретарот на Здружението според својот положај е член на комисијата.

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на службениците

Член 21

За повреда на службеничката должност и за штета сторена во врска со вршењето на службената должност одговара службеник на Здружението дисциплински и материјално според одредбите од Законот за јавните службеници.

Член 22

За дисциплинска неуредност на службеник на Здружението решава секретарот на Здружението или старејината што ќе го овласти тој.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност службеник на Здружението има право на жалба до првостепениот дисциплински суд при Здружението.

Член 23

Казните за дисциплински престапи на службениците на Здружението ги изрекуваат дисциплински судови.

Дисциплински судови се:

1) дисциплински суд при Здружението, како првостепен;

2) виши дисциплински суд при Здружението, како второстепен.

Претседателот и еден член на секој дисциплински суд, како и нивните заменици, ги именува управниот одбор на Здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

Свечената изјава од членот 101 став 2 на Законот за јавните службеници ја даваат претседателот и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните заменици, пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Секретарот на дисциплинскиот суд и на вишиот дисциплински суд ги именува секретарот на Здружението.

Член 24

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во својство на претседател односно член на дисциплинскиот суд, ги изрекува вишиот дисциплински суд при Здружението, а казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на вишиот дисциплински суд при Здружението — Сојузниот виши дисциплински суд.

VIII. Комисија за откази

Член 25

За давање согласност на отказите на службениците на Здружението, се формираат комисији за откази при Секретаријатот на Здружението и при републичките секции. Претседателот и еден член на комисијата ги именува и ги разрешува управниот одбор на Здружението, односно управниот одбор на републичка секција. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

IX. Други одредби

Член 26

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, одредбите од главите XV до XVII на Законот за јавните службеници, што се однесуваат на службениците на органите на државната управа, во сè се применуваат на службениците на Здружението.

Член 27

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен совет со својот акт О. Б. бр. 4/16 од 22 април 1960 година.

Бр. 05—336

2 февруари 1960 година
Белград

Претседател
на Управниот одбор
на Здружението
на друмскиот сообраќај
на Југославија.

Чедо Калор, с. р.

275.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Здружението на поморското бродарство на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПО-
МОРСКОТО БРОДАРСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник важат за службениците на Здружението на поморското бродарство на Југославија (во натамошниот текст: Здружението).

Службеници на Здружението, во смисла на овој правилник, се лица што во администрацијата на Здружението вршат како свое редовно занимање стручни, сметководствени и канцелариски работи.

Ако со закон или со други прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку, одредбите од овој правилник важат и за помошните службеници и техничкиот персонал (работниците) за послени во администрацијата на Здружението.

Член 2

На службениците на Здружението се применуваат одредбите на делот I и другите соодветни одредби на Законот за јавните службеници на начинот пропишан со овој правилник.

Општите одредби (делот I) на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 26/58 и 1/59), што според членот 15 на тој закон се однесуваат на сите лица во работен однос, важат и за службениците на Здружението, ако со Законот за јавните службеници не е определено поинаку.

II. Систематизација на службеничките места

Член 3

Здружението има систематизација на службеничките места.

Со систематизацијата на службеничките места се определуваат службеничките места според утврдената организација и задачи на Здружението.

Со актот за систематизацијата на службеничките места се определуваат звањата и другите услови на стручноста потребни за одделни работи места.

Назначувања и унапредувања на службеници во Здружението можат да се вршат само на местата утврдени со систематизацијата.

Систематизацијата на службеничките места во Здружението ја утврдува управниот одбор на Здружението.

III. Звања и плати

Член 4

Звањата и платите на службениците на Здружението се определуваат според одредбите од Законот за јавните службеници и другите прописи што важат за службениците на органите на државната управа.

Платата на техничкиот персонал и на помошните службеници на Здружението се определува според Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59).

Член 5

На секретарот на Здружението му се определува основната плата според звањето и годините на службата, според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа.

По исклучок од одредбата на претходниот став, управниот одбор на Здружението може положијат на секретар на Здружението да го распореди до III платен разред.

На службеник на положијат секретар на Здружението, што според одредбата на претходниот став

е распореден во платен разред, му припаѓа основна плата според положајот, без оглед на звањето, ако е тоа поповолно за него.

Решенијата од претходниот став ги донесува претседателот на Здружението.

Член 6

Положајна плата имаат сите службеници на Здружението распоредени во платни разреди.

Височината на положајната плата се определува до износите утврдени со овој правилник.

Положајната плата на секретарот на Здружението се утврдува до 18.000 динари месечно.

Положајната плата на службениците на другите положаи односно работни места во Здружението изнесува:

	До динари месечно
1) за работното место што му одговара на положајот на началник — — —	15.000
2) за работното место на самостоен советник за кое со систематизацијата е определено како најниско — звањето советник — — — — —	15.000
3) за работното место на шеф на самостоен отсек — — — — —	14.000
4) за работното место на референт за кое со систематизацијата се бара како најниско — звањето советник	12.000
5) за работното место на референт —	10.000

Член 7

Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

	Динари
1) на приправник за звање од четврта група	1.000
2) на приправник за звање од трета група	2.000
3) на приправник за звање од втора група	3.000
4) на приправник за звање од прва група	4.000

Член 8

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски и стенографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што износот на положајната плата на дактилограф од Ia класа да не може да биде поголем од 4.000 динари, на стенограф — од 5.000 динари, а на дебетен стенограф — од 9.000 динари месечно.

Член 9

Положајната плата за секој положај и за секое работно место во Здружението ја утврдува до износите од чл. 6 и 7 на овој правилник секретарот на Здружението.

Решенијата за положајните плати за службениците на Здружението ги издава секретарот на Здружението.

Височината на положајната плата на секретарот на Здружението ја определува управниот одбор на Здружението, а решението за тоа го издава претседателот на управниот одбор на Здружението.

IV. Назначување на службеници

Член 10

Службеничките места во Здружението се пополнуваат врз основа на конкурс.

Без конкурс може да се пополни местото на секретар на Здружението.

Другите упразнети службенички места во Здружението можат да се пополнуваат без конкурс само во случаите предвидени во Законот за јавните службеници.

Конкурсот не е задолжителен за назначување на технички персонал.

Член 11

Конкурсот за пополнување на службеничките места во Здружението го спроведува според одредбите на Законот за јавните службеници конкурсната комисија, што се формира кај Здружението. Конкурсната комисија ја формира, на време од една година, управниот одбор на Здружението.

Член 12

Секретарот на Здружението го избира и го разрешува врз основа на членот 162 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здружението.

Решението за избирање и разрешување на секретарот на Здружението го издава претседателот на управниот одбор на Здружението.

За другите службенички односи на секретарот на Здружението, решенијата ги донесува претседателот на управниот одбор на Здружението.

Член 13

Службениците на раководни места во Здружението ги назначува и ги разрешува управниот одбор на Здружението.

Решението за назначување и разрешување на службеници на раководни места во Здружението, го издава секретарот на Здружението.

Решението за другите службенички односи на службениците од претходниот став го донесува секретарот на Здружението.

Другите службеници на Здружението ги назначува и решение за нивните службенички односи донесува секретарот на Здружението.

Член 14

Свечената изјава од членот 47 став 1 на Законот за јавните службеници ја дава секретарот на Здружението пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Службениците на Здружението ја даваат свечената изјава од претходниот став пред секретарот на Здружението.

Член 15

Здружението може да запосли хонорарни службеници под условите од Законот за јавните службеници.

Со хонорарните службеници склучува договор секретарот на Здружението.

V. Стручно образование на службениците

Член 16

Здружението може само по исклучок да назначува приправници, и тоа за одделни звања.

Здружението може да се спогоди со стопански организации и установи да помине приправникот дел на приправничкиот стаж во тие организации и установи. Времето поминато на работа во тие организации и установи, се признава како приправнички стаж.

Во се' друго за приправниците важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници и од другите прописи за приправниците на органите на државната управа.

Член 17

За службениците на Здружението важат во се' соодветните одредби од Законот за јавните службеници за стручното образование на службениците на органите на државната управа во текот на службата.

Здружението може да организира семинари и курсеви за стручно обучување на службениците на Здружението. Во спогодба со органите на државната управа, со самостојните установи, центрите за образование на кадрите и со другите организации Здружението може своите службеници да ги упатува на семинари и курсеви што тие органи, установи и организации ги организираат со цел за нивно стручно образование.

VI. Напредување и оценување на службениците

Член 18

За напредување на службениците на Здружението важат во се' одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Член 19

Службениците на Здружението се оценуваат според одредбите на Законот за јавните службеници

што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Секретарот на Здружението не се оценува.

Службениците на Здружението ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор на Здружението, или по негово овластување — секретарот на Здружението. Управниот одбор на Здружението определува претседател на комисијата. Секретарот на Здружението според својот положај е член на комисијата.

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на службениците

Член 20

За повреда на службената должност и за штета сторена во врска со вршењето на службената должност одговара службеник на Здружението дисциплински и материјално според одредбите од Законот за јавните службеници.

Член 21

За дисциплинска неуредност на службеник на Здружението решава секретарот на Здружението.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност службеник на Здружението има право на жалба до второстепениот дисциплински суд.

Член 22

Казните за дисциплински престапи на службениците на Здружението ги изрекуваат дисциплински судови.

Дисциплински судови се:

1) дисциплински суд при Здружението, како првостепен;

2) виши дисциплински суд при Здружението, како второстепен.

Претседателот и еден член на секој дисциплински суд, како и нивните заменици, ги именува управниот одбор на Здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

Член 23

Свечената изјава од членот 101 став 2 на Законот за јавните службеници ја даваат претседателот и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните заменици, пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Секретарот на дисциплинскиот суд и на вишиот дисциплински суд ги именува секретарот на Здружението.

Член 24

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во својство на претседател односно членови на дисциплинскиот суд, ги изрекува вишиот дисциплински суд.

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на вишиот дисциплински суд при Здружението ги изрекува Сојузниот виши дисциплински суд.

VIII. Комисија за откази

Член 25

За давање согласност на отказите на службениците на Здружението се формира комисија за откази. Претседателот и еден член на комисијата ги именува и ги разрешува управниот одбор на Здружението. Вториот член на комисијата и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

IX. Други одредби

Член 26

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, одредбите од главите XV до XVII на Законот за јавните службеници, што се однесуваат на службениците на органите на државната управа, во се' се применуваат на службениците на Здружението.

Член 27

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен совет со својот акт О. Б. бр. 4/17 од 22 април 1960 година.

Бр. 23/60

16 јануари 1960 година

Белград

Претседател

на Управниот одбор на Здружението
на поморското бродарство на Југославија,
Шпиро Савин, с. р.

276.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Здружението на југословенските поморски луки пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОМОРСКИ ЛУКИ

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник важат за службениците на Здружението на југословенските поморски луки (во натамошниот текст: Здружението).

Службеници на Здружението, во смисла на овој правилник, се лица што во администрацијата на Здружението вршат стручни, сметководствени или канцелариски работи.

Ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку, одредбите од овој правилник важат и за помошните службеници и за техничкиот персонал (работниците) запослени во администрацијата на Здружението.

Член 2

На службениците на Здружението се применуваат одредбите на делот I и другите соодветни одредби на Законот за јавните службеници на начинот пропишан со овој правилник.

Општите одредби (делот I) на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 26/58 и 1/59) што според членот 15 на тој закон се однесуваат на сите лица во работен однос, важат и за службениците на Здружението ако со Законот за јавните службеници не е определено поинаку.

II. Систематизација на службеничките места

Член 3

Здружението има систематизација на службеничките места.

Со систематизацијата на службеничките места се определуваат службеничките места според утврдената организација и задачи на Здружението. Со актот за систематизацијата на службеничките места се определуваат звањата и другите услови на стручноста потребни за одделни работни места.

Назначувања и унапредувања на службеници можат да се вршат само на местата утврдени со систематизацијата.

Систематизацијата на службеничките места во Здружението ја утврдува управниот одбор на Здружението.

III. Звања и плати

Член 4

На службениците на Здружението им се определуваат звањата и платите според одредбите од Законот за јавните службеници и другите прописи што важат за службениците на органите на државната управа.

Платите на техничкиот персонал и на помошните службеници на Здружението се определуваат според Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59).

Член 5

На секретарот на Здружението му се определува основната плата според звањето и годините на службата, според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа.

По исклучок од одредбата на претходниот став, управниот одбор на Здружението може положајот на секретар на Здружението да го распореди до III платен разред.

На службеник на положајот секретар на Здружението што според одредбата на претходниот став е распореден во платен разред, му припаѓа основна плата според положајот, независно од звањето, ако е тоа поповолно за него.

Решението за определување на основната плата според претходниот став го донесува претседателот на управниот одбор на Здружението.

Член 6

Определени службеници на Здружението имаат положај според одговорноста и посебните овластувања.

Положаите на службениците во Здружението се установуваат со прописите за организацијата на администрацијата на Здружението и со актот за систематизацијата на службеничките места. Со тие прописи се определуваат и условите за назначување на положај.

Член 7

Положајна плата имаат сите службеници на Здружението што се распоредуваат во платни разреди.

За одделни положаи односно работни места во Здружението се утврдуваат положајните плати, и тоа:

До динари
месечно

1) за положајот секретар на Здружението — — — — —	18.000
2) за раководните места што му одговараат на положајот началник на одделение — — — — —	15.000
3) за раководните места што му одговараат на положајот шеф на самостоен стручен отсек — — — — —	14.000
4) за работните места на советник — — — — —	12.000
5) за работните места на референт — — — — —	10.000

При утврдувањето на положајната плата за одделни раководни и други работни места, се земаат предвид покрај степенот на стручноста и другите услови предвидени со актот за систематизацијата.

Член 8

Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

Динари

1) на приправник за звање од четврта група — — — — —	1.000
2) на приправник за звање од трета група — — — — —	2.000
3) на приправник за звање од втора група — — — — —	3.000
4) на приправник за звање од прва група — — — — —	4.000

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски и стенографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што износот на положајната плата на дактилограф од Ia класа да не може да биде поголем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 5.000 динари, а на дебетен стенограф — од 9.000 динари месечно.

Член 9

Положајната плата на службениците во звањето сметковен референт што работат исклучиво на сметководствени работи, може да се утврди до износот од 6.000 динари месечно, според степенот на самостојноста на работата на работното место на сметководствената служба.

Член 10

Положајната плата за секој положај и за секое работно место во Здружението ја определува до износите од чл. 7, 8 и 9 на овој правилник секретарот на Здружението.

Член 11

Положајната плата на секретарот на Здружението ја определува управниот одбор на Здружението.

IV. Назначување на службеници

Член 12

Службеничките места во Здружението се пополнуваат врз основа на конкурс.

Конкурсот не е задолжителен за назначување на технички персонал.

Член 13

Конкурсот за пополнување на службеничките места во Здружението го спроведува според одредбите од Законот за јавните службеници конкурсната комисија, што се формира кај Здружението.

Конкурсната комисија ја формира, на време од една година, управниот одбор на Здружението.

Член 14

Секретарот на Здружението го избира и го разрешува врз основа на членот 162 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здружението.

Решението за избирање на секретарот на Здружението го издава претседателот на управниот одбор на Здружението. За другите службенички односи на секретарот на Здружението решението го донесува претседателот на управниот одбор на Здружението.

Член 15

Раководните службеници на Здружението ги назначува на положај и за нивното разрешување од положај одлучува управниот одбор на Здружението. Решението за назначување и разрешување на овие службеници го издава секретарот на Здружението.

Решението за другите службенички односи на службениците од претходниот став го донесува секретарот на Здружението.

Другите службеници ги назначува и донесува решение за нивните службенички односи секретарот на Здружението.

Член 16

Свечената изјава од членот 47 став 1 на Законот за јавните службеници ја дава секретарот на Здружението пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Службениците на Здружението ја даваат свечената изјава од претходниот став пред секретарот на Здружението.

Член 17

Здружението може да запосли хонорарни службеници под условите од Законот за јавните службеници.

Со хонорарните службеници договор склучува секретарот на Здружението.

V. Стручно образование на службениците

Член 18

Здружението може само по исклучок да назначува приправници, и тоа за одделни звања.

Здружението може да се спогоди со стопански организации и установи да помине приправникот дел на приправничкиот стаж во овие организации и установи. Времето поминато на работа во тие организации и установи се признава како приправнички стаж.

Во се' друго за приправниците важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници и од другите прописи за приправниците на органите на државната управа.

Член 19

За службениците на Здружението во се' важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за стручно образование на службениците на органите на државната управа во текот на службата.

Здружението може да организира семинари и курсеви за стручно образование на службениците на Здружението. Во спогодба со органите на државната управа, со самостојните установи и организации Здружението може своите службеници да ги упатува на семинари и курсеви што тие органи, установи и организации ги организираат со цел за стручно образование на своите службеници.

VI. Напредување и оценување на службениците

Член 20

За напредување на службениците на Здружението важат во се' одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Член 21

Службениците на Здружението се оценуваат според одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Секретарот на Здружението, службениците распоредени од II-и платен разред нагоре, приправниците и хонорарните службеници не се оценуваат.

Службениците на Здружението ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор на Здружението или по негово овластување — секретарот на Здружението. Управниот одбор на Здружението определува претседател на комисијата. Секретарот на Здружението според својот положај е член на комисијата.

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на службениците

Член 22

За повреда на службената должност и за штета сторена во врска со вршењето на службената должност одговара службеник на Здружението дисциплински и материјално, според одредбите од Законот за јавните службеници.

Член 23

За дисциплинска неуредност на службеник на Здружението решава секретарот на Здружението.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност службеникот на Здружението има право на жалба до второстепенот дисциплински суд.

Член 24

Казните за дисциплински престапи на службениците на Здружението ги изрекуваат дисциплински судови.

Дисциплински судови се:

1) дисциплински суд при Здружението, како првостепен;

2) виши дисциплински суд при Здружението, како второстепен.

Претседателот и еден член на секој дисциплински суд, како и нивните заменици, ги именува у-

правниот одбор на Здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

Член 25

Свечената изјава од членот 101 став 2 на Законот за јавните службеници ја даваат претседателот и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните заменици, пред претседателот на управниот одбор на Здружението. Секретарот на дисциплинскиот суд го именува секретарот на Здружението.

Член 26

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во својство на претседател односно член на дисциплински суд, ги изрекува непосредно повисокиот дисциплински суд.

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на вишиот дисциплински суд ги изрекува Сојузниот виши дисциплински суд.

VIII. Комисија за откази

Член 27

За давање согласност на отказите на службениците на Здружението се формира комисија за откази. Претседателот и еден член на комисијата ги именува и ги разрешува управниот одбор на Здружението. Вториот член на комисијата и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

IX. Други одредби

Член 28

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, одредбите од главите XV до XVII на Законот за јавните службеници, што се однесуваат на службениците на органите на државната управа, во се' се применуваат на службениците на Здружението.

X. Преодни и завршни одредби

Член 29

Управниот одбор на Здружението ќе ја утврди систематизацијата на службеничките места во администрацијата на Здружението најдоцна до 31 јули 1960 година.

До утврдувањето на систематизацијата во смисла на претходниот став, состојбата во администрацијата на Здружението затечена на денот на влегувањето во сила на Законот за јавните службеници се смета како привремена систематизација.

Член 30

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен совет со својот акт О. Б. бр. 4/15 од 22 април 1960 година.

Бр. 01-23/1

20 јануари 1960 година

Белград

Претседател
на Управниот одбор на Здружението
на југословенските поморски луки,
Мирко Зекулиќ, с. р.

277.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Стручно здружение на градските сообраќајни претпријатија на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕ- НИЕ НА ГРАДСКИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПРЕТПРИ- ЈАТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник важат за службениците на Стручното здружение на градските сообраќајни претпријатија на Југославија (во натамошниот текст: Здружението).

Службеници на Здружението, во смисла на овој правилник, се лица што во администрацијата на Здружението вршат стручни, сметководствени или канцелариски работи.

Ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку, одредбите од овој правилник важат и за помошните службеници и техничкиот персонал (работниците) запослени во администрацијата на Здружението.

Член 2

На службениците на Здружението се применуваат одредбите од делот I и другите соодветни одредби на Законот за јавните службеници на начинот пропишан со овој правилник.

Општите одредби (делот I) на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 26/58 и 1/59), што според членот 15 на тој закон се однесуваат на сите лица во работен однос, важат и за службениците на Здружението, ако со Законот за јавните службеници не е определено поинаку.

II. Систематизација на службеничките места

Член 3

Здружението има систематизација на службеничките места.

Со систематизацијата на службеничките места се определуваат службеничките места според утврдената организација и задачи на Здружението. Со актот за систематизацијата на службеничките места се определуваат звањата и другите услови на стручноста потребни за одделни работни места.

Назначувања и унапредувања на службеници можат да се вршат само на местата утврдени со систематизацијата.

Систематизацијата на службеничките места во Здружението ја утврдува управниот одбор на Здружението.

III. Звања и плати

Член 4

На службениците на Здружението им се определуваат звања и плати според одредбите од Законот за јавните службеници и другите прописи што важат за службениците на органите на државната управа.

Платите на техничкиот персонал и на помошните службеници на Здружението се определуваат според Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59).

Член 5

На секретарот на Здружението му се определува основната плата според звањето и годините на службата според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа.

По исклучок од одредбата на претходниот став, управниот одбор на Здружението може положајот на секретар на Здружението да го распореди до V платен разред.

На службеник на положајот секретар на Здружението што според одредбата на претходниот став

е распореден во платен разред, му припаѓа основна плата според положајот, без оглед на звањето, ако е тоа поповолно за него.

Решението од претходниот став го донесува претседателот на управниот одбор на Здружението.

Член 6

Определени службеници на Здружението имаат положај според одговорноста и посебните овластувања.

Положаите во Здружението се установуваат со прописите за организацијата на администрацијата на Здружението и со актот за систематизацијата на службеничките места. Со тие прописи се определуваат и условите за назначување на положаи.

Член 7

Положајна плата имаат сите службеници на Здружението распоредени во платни разреди.

За одделни положаи односно работни места во Здружението, се определуваат положајните плати, и тоа:

До динари
месечно

- | | |
|--|--------|
| 1) за положајот секретар на Здружението | 17.000 |
| 2) за раководните места што му одговараат на положајот началник на одделение — | 15.000 |
| 3) за раководните места што му одговараат на положајот шеф на самостен стручен отсек — — — — — | 14.000 |
| 4) за работните места на референт — — | 10.000 |

При утврдувањето на положајната плата за одделни раководни и други работни места, се земаат предвид покрај степенот на стручноста и другите услови предвидени со актот за систематизацијата.

Член 8

Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

Динари

- | | |
|--|-------|
| 1) на приправник за звање од четврта група | 1.000 |
| 2) на приправник за звање од трета група — | 2.000 |
| 3) на приправник за звање од втора група — | 3.000 |
| 4) на приправник за звање од прва група — | 4.000 |

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски и стенографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што износот на положајната плата на дактилограф од 1а класа да не може да биде поголем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 5.000 динари, а на дебетен стенограф — од 9.000 динари месечно.

Член 9

Положајната плата на службениците во звањето сметковен референт што работат исклучиво на работи на сметководството, може да се утврди до износот од 6.000 динари месечно, според степенот на самостојноста на работата на работното место на сметководствената служба.

Член 10

Положајната плата за секој положај и секое работно место во Здружението ја определува до износите од чл. 7, 8 и 9 на овој правилник секретарот на Здружението.

Член 11

Положајната плата на секретарот на Здружението ја определува управниот одбор на Здружението.

IV. Назначување на службеници

Член 12

Службеничките места во Здружението се пополнуваат врз основа на конкурс.

Конкурсот не е задолжителен за назначување на технички персонал.

Член 13

Конкурсот за пополнување на службеничките места во Здружението го спроведува според одредбите од Законот за јавните службеници конкурсната комисија што се формира кај Здружението.

Конкурсна комисија ја формира на време од една година управниот одбор на Здружението.

Член 14

Секретарот на Здружението го избира и го разрешува врз основа на членот 162 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здружението.

Решението за избирање на секретар на Здружението го издава претседателот на управниот одбор на Здружението. За другите службенички односи на секретарот на Здружението решението го донесува претседателот на управниот одбор на Здружението.

Член 15

Раководните службеници во Здружението ги назначува на положај и за нивното разрешување од положај одлучува управниот одбор на Здружението.

Решението за назначување и разрешување на овие службеници го издава секретарот на Здружението.

Решението за другите службенички односи на службениците од претходниот став го донесува секретарот на Здружението.

Другите службеници ги назначува и донесува решение за нивните службенички односи секретарот на Здружението.

Член 16

Свечената изјава од членот 47 став 1 на Законот за јавните службеници ја дава секретарот на Здружението пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Службениците на Здружението ја даваат свечената изјава од претходниот став пред секретарот на Здружението.

Член 17

Здружението може да запосли хонорарни службеници под условите од Законот за јавните службеници.

Со хонорарните службеници договор склучува секретарот на Здружението.

V. Стручно образование на службениците

Член 18

Здружението може само по исклучок да назначува приправници, и тоа за одделни звања.

Здружението може да се спогоди со стопански организации и установи да помине приправникот дел на приправничкиот стаж во овие организации и установи. Времето поминато на работа во тие организации и установи се признава како приправнички стаж.

Во сè друго за приправниците важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници и од другите прописи за приправниците на органите на државната управа.

Член 19

За службениците на Здружението во сè важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за стручното образование на службениците на органите на државната управа во текот на службата.

Здружението може да организира семинари и курсеви за стручно обучување на своите службеници. Здружението, во спогодба со органите на државната управа, со самостојните установи и организации, може своите службеници да ги упатува на семинари и курсеви што тие органи, установи и организации ги организираат со цел за стручно образование на своите службеници.

VI. Напредување и оценување на службениците

Член 20

За напредување на службениците на Здружението важат во сè одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Член 21

Секретарот на Здружението, службениците распоредени од II платен разред нагоре, приправниците и хонорарните службеници не се оценуваат.

Службениците на Здружението се оценуваат според одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Службениците на Здружението ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор на Здружението или по негово овластување — секретарот на Здружението. Управниот одбор на Здружението определува претседател на комисијата. Секретарот на Здружението според својот положај е член на комисијата.

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на службениците

Член 22

За повреда на службената должност и за штета сторена во врска со вршењето на службената должност одговара службеник на Здружението дисциплински и материјално, според одредбите од Законот за јавните службеници.

Член 23

За дисциплинска неуредност на службеник на Здружението решава секретарот на Здружението.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност службеникот има право на жалба до второстепениот дисциплински суд.

Член 24

Казните за дисциплински престапи на службениците на Здружението ги изрекуваат дисциплински судови.

Дисциплински судови се:

- 1) дисциплински суд при Здружението, како првостепен;
- 2) виши дисциплински суд при Здружението, како второстепен.

Претседателот и еден член на секој дисциплински суд, како и нивните заменици, ги именува управниот одбор на Здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

Член 25

Свечената изјава од членот 101 став 2 на Законот за јавните службеници ја даваат претседателот и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните заменици, пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува секретарот на Здружението.

Член 26

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во својство на претседател односно член на дисциплински суд, ги изрекува непосредно повисокиот дисциплински суд.

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на вишиот дисциплински суд ги изрекува сојузниот виши дисциплински суд.

VIII. Комисија за откази

Член 27

За давање согласност на отказите на службениците на Здружението се формира комисија за откази. Претседателот и еден член на комисијата ги именува и ги разрешува управниот одбор на Здружението. Вториот член на комисијата и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

IX. Други одредби**Член 28**

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, одредбите од главите XV до XVII на Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа во сè се применуваат на службениците на Здружението.

X. Преодни и завршни одредби**Член 29**

Управниот одбор на Здружението ќе ја утврди систематизацијата на службеничките места во администрацијата на Здружението најдоцна до 31 јули 1960 година.

До утврдувањето на систематизацијата во смисла на претходниот став, состојбата во администрацијата затечена во Здружението на денот на влегувањето во сила на Законот за јавните службеници се смета како привремена систематизација.

Член 30

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен совет со својот акт О. Б. бр. 4/19 од 22 април 1960 година.

Бр. 1497
23 февруари 1960 година
Белград

Претседател
на Управниот одбор на стручното
здружение на градските сообраќајни
претпријатија на Југославија,
Борислав Зимоњиќ, с. р.

278.

Врз основа од членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Стручното здружение на претпријатијата за натовар, истовар и складирање на стоки на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА НАТОВАР,
ИСТОВАР И СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ НА
ЈУГОСЛАВИЈА

I. Општи одредби**Член 1**

Одредбите за овој правилник важат за службениците на Стручното здружение на претпријатијата за натовар, истовар и складирање на стоки на Југославија (во натамошниот текст: Здружението).

Службеници на Здружението, во смисла на овој правилник, се лица што во администрацијата на Здружението вршат стручни, сметководствени или канцелариски работи.

Ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку, одредбите од овој правилник важат и за помошните службеници и техничкиот персонал (работниците) запослени во администрацијата на Здружението.

Член 2

На службениците на Здружението се применуваат одредбите од делот I и другите соодветни одредби на Законот за јавните службеници на начинот пропишан со овој правилник.

Општите одредби (делот I) на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 26/58 и 1/59) што според членот 15 на тој закон се однесуваат на сите лица во работен однос, важат и

за службениците на Здружението ако со Законот за јавните службеници не е определено поинаку.

II. Систематизација на службеничките места**Член 3**

Здружението има систематизација на службеничките места.

Со систематизацијата на службеничките места се определуваат службеничките места според утврдената организација и задачи на Здружението. Со актот за систематизацијата на службеничките места се определуваат звањата и другите услови на стручноста потребни за одделни работни места.

Назначувања и унапредувања на службеници можат да се вршат само на работните места утврдени со систематизацијата.

Систематизацијата на службеничките места во Здружението ја утврдува управниот одбор на Здружението.

III. Звања и плати**Член 4**

На службениците на Здружението им се определуваат звања и плати според одредбите од Законот за јавните службеници и другите прописи што важат за службениците на органите на државната управа.

Платите на техничкиот персонал и на помошните службеници на Здружението се определуваат според Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59).

Член 5

На секретарот на Здружението му се определува основната плата според звањето и годините на службата, според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа.

По исклучок од одредбата на претходниот став, управниот одбор на Здружението може положајот на секретар на Здружението да го распореди до V платен разред.

На службеник на положајот секретар на Здружението што според одредбата на претходниот став е распореден во платен разред, му припаѓа основна плата според положајот, независно од звањето, ако е тоа поповолно за него.

Решението за определување на основната плата според претходниот став го донесува претседателот на управниот одбор на Здружението.

Член 6

Определени службеници на Здружението имаат положај според одговорноста и посебните овластувања.

Положаите на службениците во Здружението се установуваат со прописите за организацијата на администрацијата на Здружението и со актот за систематизацијата на службеничките места. Со тие прописи се определуваат и условите за назначување на положај.

Член 7

Положајна плата имаат сите службеници на Здружението кои се распоредуваат во платни разреди.

За одделни положаи односно работни места во Здружението се утврдуваат положајните плати, и тоа:

До динари
месечно

- | | |
|---|--------|
| 1) за положајот секретар на Здружението | 17.000 |
| 2) за раководните места што му одговараат на положајот началник на одделение — | 15.000 |
| 3) за раководните места што му одговараат на положајот шеф на самостоен стручен отсек — — — — — | 14.000 |

	До динари месечно
4) за работните места на советник — —	12.000
5) за работните места на референт — —	10.000

При утврдувањето на полагајната плата за одделни раководни и други работни места, се земаат предвид покрај степенот на стручноста и другите услови предвидени со актот за систематизацијата.

Член 8

Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

	Динари
1) на приправник за звање од четврта група	1.000
2) на приправник за звање од трета група	2.000
3) на приправник за звање од втора група	3.000
4) на приправник за звање од прва група	4.000

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски и стенографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што износот на полагајната плата на дактилограф од Iа класа да не може да биде поголем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 5.000 динари, а на дебетен стенограф — од 9.000 динари месечно.

Член 9

Положајната плата на службениците во звање на сметковен референт што работат исклучиво на сметководствени работи, може да се утврди до износот од 6.000 динари месечно, според степенот на самостојноста на работата на работното место на сметководствената служба.

Член 10

Положајната плата за секој положај и за секое работно место во Здружението ја определува до износите од чл. 7, 8 и 9 на овој правилник секретарот на Здружението.

Член 11

Положајната плата на секретарот на Здружението ја определува управниот одбор на Здружението.

IV. Назначување на службеници

Член 12

Службеничките места во Здружението се пополнуваат врз основа на конкурс.

Техничкиот персонал може да се назначува без конкурс.

Член 13

Конкурсот за пополнување на службеничките места во администрацијата на Здружението го спроведува според одредбите од Законот за јавните службеници конкурсната комисија, што се формира кај Здружението.

Конкурсната комисија ја формира, на време од една година, управниот одбор на Здружението.

Член 14

Секретарот на Здружението го избира и го разрешува врз основа на членот 162 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здружението.

Решението за избирање и разрешување на секретарот на Здружението го издава претседателот на управниот одбор на Здружението. За другите службенички односи на секретарот на Здружението решение донесува претседателот на управниот одбор на Здружението.

Член 15

Раководните службеници на Здружението ги назначува на положај и за нивното разрешување

од положај одлучува управниот одбор на Здружението. Решението за назначување и разрешување на овие службеници го издава секретарот на Здружението.

Решението за другите службенички односи на службениците од претходниот став го донесува секретарот на Здружението.

Другите службеници ги назначува и донесува решенија за нивните службенички односи секретарот на Здружението.

Член 16

Свечената изјава од членот 47 став 1 на Законот за јавните службеници ја дава секретарот на Здружението пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Службениците на Здружението ја даваат свечената изјава од претходниот став пред секретарот на Здружението.

Член 17

Здружението може да запосли хонорарни службеници под условите од Законот за јавните службеници.

Со хонорарните службеници договор склучува секретарот на Здружението.

V. Стручно образование на службениците

Член 18

Здружението може само по исклучок да назначува приправници, и тоа за одделни звања.

Здружението може да се спогоди со стопански организации и установи да помине приправникот дел на приправничкиот стаж во овие организации и установи. Времето поминато на работа во тие организации и установи се признава како приправнички стаж.

Во сè друго за приправниците важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници и од другите прописи за приправниците на органите на државната управа.

Член 19

За службениците на Здружението во сè важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за стручното образование на службениците на органите на државната управа во текот на службата.

Здружението може да организира семинари и курсеви за стручно образование на службениците на Здружението. Во спогодба со органите на државната управа, со самостојните установи и организации, Здружението може своите службеници да ги упатува на семинари и курсеви што тие органи, установи и организации ги организираат со цел за стручно образование на своите службеници.

VI. Напредување и оценување на службениците

Член 20

За напредување на службениците на Здружението важат во сè одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Член 21

Службениците на Здружението се оценуваат според одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Секретарот на Здружението, службениците распоредени од II. платен разред натопре, приправниците и хонорарните службеници не се оценуваат.

Службениците на Здружението ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор на Здружението или по негово овластување — секретарот на Здружението. Управниот одбор на Здружението определува претседател на комисијата. Секретарот на Здружението според својот положај е член на комисијата.

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на службениците**Член 22**

За повреда на службената должност и за штета сторена во врска со вршењето на службената должност одговара службеник на Здружението дисциплински и материјално според одредбите од Законот за јавните службеници.

Член 23

За дисциплинска неуредност на службеник на Здружението решава секретарот на Здружението.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност службеникот на Здружението има право на жалба до второстепениот дисциплински суд.

Член 24

Казните за дисциплински престапи на службениците на Здружението ги изрекуваат дисциплински судови.

Дисциплински судови се:

- 1) дисциплински суд при Здружението, како првостепен;
- 2) виши дисциплински суд при Здружението, како второстепен.

Претседателот и еден член на секој дисциплински суд, како и нивните заменици, ги именува управниот одбор на Здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

Член 25

Свечената изјава од членот 101 став 2 на Законот за јавните службеници ја даваат претседателот и членовите на дисциплинскиот суд како и нивните заменици, пред претседателот на управниот одбор на Здружението.

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува секретарот на Здружението.

Член 26

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во својство на претседател односно член на дисциплински суд ги изрекува непосредно повисокиот дисциплински суд.

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и на членовите на вишиот дисциплински суд ги изрекува Сојузниот виши дисциплински суд.

VIII. Комисија за откази**Член 27**

За давање согласност на отказите на службениците на Здружението, при Здружението се формира комисија за откази. Претседателот и еден член на комисијата ги именува и ги разрешува управниот одбор на Здружението. Вториот член на комисијата и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

IX. Други одредби**Член 28**

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, одредбите од главите XV до XVII на Законот за јавните службеници, што се однесуваат на службениците на органите на државната управа, во сè се применуваат на службениците на Здружението.

X. Преодни и завршни одредби**Член 29**

Управниот одбор на Здружението ќе ја утврди систематизацијата на службеничките места во ад-

министрацијата на Здружението најдоцна до 31 јули 1960 година.

До утврдувањето на систематизацијата во смисла на претходниот став, состојбата во администрацијата на Здружението затечена на денот на влегувањето во сила на Законот за јавните службеници се смета како привремена систематизација.

Член 30

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен совет со својот акт О. Б. бр. 4/20 од 22 април 1960 година.

Бр. 67

15 февруари 1960 година

Белград

Претседател
на Управниот одбор
на Стручно здружение
на претпријатијата за натовар,
истовар и складирање
на стоки на Југославија,
Лазар Јакшиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за судските такси, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Во таксената тарифа кон Законот за судските такси, во тар. бр. 27 став (3) ред 3, пред зборот: „еднакви“ треба да стои зборот: „нив“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 9 мај 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за стопанските престапи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

Во членот 47 став 1 наместо зборовите: „судат во совети“ треба да стои: „судат само во совети“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 9 мај 1960 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 28 и 29 ст. 1 и 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Се назначува за секретар на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација Цемал Биједиќ, сојузен народен пратеник.

2. Се разрешува од должноста на секретар на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација др Леон Гершковик, поради одење на друга должност.

Б. бр. 27

10 мај 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 17 и 24 од Уредбата за Заводот за јавна управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/58), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ ВО СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЈАВНА УПРАВА

1. Се разрешува од функцијата претседател на Советот на Заводот за јавна управа Велько Зековиќ, секретар на Сојузниот извршен совет.

2. Се именува за претседател на Советот на Заводот за јавна управа Војо Биљановиќ, секретар на Сојузниот извршен совет за општа управа.

3. За членови на Советот на Заводот за јавна управа, покрај членовите именувани со Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 8 од 3 февруари 1959 година, се именуваат, и тоа:

Милџрад Зориќ, началник на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет;

Мило Јовиќевиќ, претседател на Федерацијата на синдикатите на работниците и службениците на јавните служби на Југославија;

Владо Николиќ, помошник секретар на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 26

29 април 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Г. заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основањето и работата на Советот за туризам („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/60) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ

Во Советот за туризам се именуваат, и тоа:

за претседател:

др Владимир Велебит, заменик претседател на Комитетот за надворешна трговија;

за членови:

Душан Аврамов, државен потсекретар за работите на стоковниот промет на НР Србија;

Радован Бакиќ, претседател на Здружението на туристичките претпријатија на Југославија;

Иво Барбалиќ, директор на Институтот за надворешна трговија;

Сретен Бјеличиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања;

Благоје Богавац, државен потсекретар во Секретаријат на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски;

Богомир Брајковиќ, сојузен народен пратеник и потпретседател на Туристичкиот сојуз на Југославија;

др Жоже Брилеј, помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи;

Петко Чадиговски, претседател на Советот за туризам на Извршниот совет на НР Македонија;

Никола Чобелиќ, заменик директор на Сојузниот завод за стопанско планирање;

др Данило Доуган, претседател на Советот за туризам на Извршниот совет на НР Словенија;

Душан Драгосавац, генерален секретар на Сојузната надворешнотрговска комора;

Јосип Гарван, помошник државен секретар во сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет;

Едо Јардас, претседател на Сојузот на угостителските комори на Југославија;

др Рикадр Лано, професор на универзитетот во Загреб;

Драгиша Максимовиќ, државен секретар за работите на стоковниот промет на НР Црна Гора;

Љуба Мијатовиќ, член на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

Андрија Пејовиќ, државен потсекретар во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;

Зоран Полич, државен потсекретар во сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите;

Бранко Савичевиќ, генерален секретар на Аутомото сојузот на Југославија;

Тодор Вујасиновски, претседател на Сојузот на трговските комори на Југославија;

Раде Зрињанин, државен потсекретар во Државниот секретаријат за работите на стоковниот промет на НР Хрватска.

Б. бр. 28

10 мај 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), во врска со членот 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) и со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА ТРУДОТ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник секретар за трудот во Сојузниот извршен совет Светозар Пеповски, с.

кретар за општи стопански работи на Извршниот совет на НР Македонија.

Б. бр. 25
29 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 17 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ

Се разрешува од функцијата на член на Сојузната комисија за службенички работи Милорад Зориќ, државен потсекретар — началник на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет, а за нов член на Комисијата се именува Владо Ивковиќ, помошник началник на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 6/2
29 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

Се разрешува од функцијата на член на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка Момчило Момчиловиќ, член на Извршниот совет на НР Србија, а на неговото место, за нов член се именува Душан Секиќ, секретар за индустрија на Извршниот совет на НР Србија.

Б. бр. 24
25 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
262. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за контрола на квалитетот на селско-стопанските производи наменети за извоз	381
263. Уредба за дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — —	382
264. Решение за определување заменик секретар на Сојузниот извршен совет за просвета и култура — — — — —	383
265. Наредба за давање во 1960 година инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на индустријата и рударството — — — — —	383
266. Наредба за начинот и условите под кои во 1960 година преку Општиот инвестиционен фонд ќе се финансира изработката на економско-техничка документација, како и истражувачките работи, за инвестиции во областа на индустријата и рударството —	384
267. Наредба за измена на Наредбата за нормата на интересот на краткорочните кредити одобрени на производителите на греж и на производителите на свилено предиво — — — — —	385
268. Наредба за определување на рудниците на јаглен што можат да ја формираат слободно продажната цена на јагленот — —	385
269. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги	385
270. Наредба за дополненије на Наредбата за посебните услови за извоз на определени производи — — — — —	386
271. Упатство за измени на Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи — — — — —	386
272. Упатство за примена на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори — — —	386
273. Решение за измени и дополненија на Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници — — — — —	390
274. Правилник за службениците на Здружението на друмскиот сообраќај на Југославија — — — — —	391
275. Правилник за службениците на Здружението на поморското бродарство на Југославија — — — — —	393
276. Правилник за службениците на Здружението на југословенските поморски луки	395
277. Правилник за службениците на Стручно-то здружение на градските сообраќајни претпријатија на Југославија — — —	398
278. Правилник за службениците на Стручното здружение на претпријатијата за натовар, истовар и складирање на стоки на Југославија — — — — —	400
Исправка на Законот за судските такси —	402
Исправка на Законот за стопанските престапи	402

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“ Белград Краљевиќа Марка 9 Пошт факс 226.
— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград